

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Акционерско друштво за производство на масло БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, со регистрирано седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт БиХ, доставено преку Адвокатско друштво Пепељугоски од Скопје, на седницата одржана на ден 30.06.2021 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација со која Акционерско друштво за производство на масло БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, со регистрирано седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт БиХ стекнува контрола над СПВ, ново друштво кое ќе биде формирано од страна на Ераковиќ ДОО претпријатие за производство, трговија и услуги Бечеј, со регистрирано седиште на ул. Новосадска бр. 163 Бечеј Република Србија, во кое ќе биде пренесен дел од имотот на Ераковиќ ДОО Бечеј, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 25.05.2021 година а дополнето на 09.06.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Акционерско друштво за производство на масло БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, (во понатамошниот текст: БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ) со седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт БиХ, со која БИМАЛ

АД Брчко дистрикт БиХ стекнува контрола над СПВ, ново друштво кое ќе биде формирано од страна на Ераковиќ ДОО претпријатие за производство, трговија и услуги Бечеј, (во понатамошниот текст: Ераковиќ ДОО Бечеј) со регистрирано седиште на ул. Новосадска бр. 163 Бечеј Република Србија, во кое ќе биде пренесен дел од имотот на Ераковиќ ДОО Бечеј. Концентрацијата настанува на начин што Еракович ДОО Бечеј како 100% сопственик на новото друштво СПВ, како продавач продава и БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ како купувач купува односно се стекнува со 66.67% од сопственичките права – удели во новото друштво СПВ. Останатите 33,33% од сопственичките права - удели од новото друштво СПВ ги купува физичкото лице Веселин Еракович. По основањето на новото друштво СПВ и стекнувањето со уделите во горенаведените проценти, СПВ ќе се припои кон БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, по што БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ ќе има 84,06% а физичкото лице Веселин Еракович ќе има 15,94% од сопственичките права – удели.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, дополната и прилозите кон истото, го утврди следното:

БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ, со регистрирано седиште на ул. Бијелинска бр. 9, Брчко Дистрикт Босна и Херцеговина и со предмет на работење: производство на масло и масти.

Ераковиќ ДОО Бечеј, со регистрирано седиште на ул. Новосадска бр. 163 Бечеј Република Србија, со предмет на работење: трговија на големо со жито, суров тутун, семиња и храна за животни. Со пренос на имотот од Ераковиќ ДОО Бечеј на СПВ, СПВ ќе произведува готова храна за домашни животни.

БИМАЛ АД Брчко дистрикт БиХ и Ераковиќ ДОО Бечеј немаат зависни друштва во Република Северна Македонија но остваруваат приходи од продажба на производи.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Правна поука:** Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Проф.Д-р Владимир Наумовски**